

**ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ**  
на примените кандидати во првиот уписан рок на сите студиски  
програми на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ**  
**И ХРАНА** во Скопје во учебната **2019/2020** година

1. **ИНДЕКС и СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА**
2. **ТРИ ФОТОГРАФИИ ( 2 – 3,5 x 4,5 и 1 - 2 x 3 );**
3. **ПРИЈАВНИ ЛИСТОВИ за запишување и Статистички лист (ШВ - 20);**
4. **ПОТВРДА за уплатени 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака: ИКСА на УКИМ за ФЗНХ – Скопје на жиро сметка 100000000063095, депонент: НБРМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.**  
**Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.**
5. **ПОТВРДА за уплатени 1.950,00 денари – за активности и услуги на студентите на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје со назнака: за АУС на ФЗНХ – Скопје, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна 1600104545 788 10, банка на примач: НБРМ со трезорска сметка 100000000063095, повикување на број 723119, програма 41, начин 1.**
6. **ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари (плава уплатница) со назнака: за лично осигурување (осигурување од незгода) на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје - 941336**  
  
**Жиро сметка: 270000002025538;**  
**Банка на примачот: Халк Банка;**  
**Назив на примачот: ЕУРОЛИНК ОСИГУРУВАЊЕ.**
7. **ПОТВРДА за уплатени 100,00 денари со назнака: за активности на СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ (СП) при ФЗНХ - Скопје на жиро сметка 290100000024684, назив на примачот: СП при ФЗНХ- Скопје, банка на примачот: ТЕТЕКС БАНКА – Скопје. (препорака)**

8. Студентите во **ДРЖАВНАТА КВОТА** се запишуваат со плаќање на надоместок за студирање во износ од **200,00 Евра (во денарска противвредност)**, на две еднакви рати и тоа:

- При запишување на зимскиот семестар 100 Евра
- При запишување на летниот семестар 100 Евра

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за **секоја студиска година поодделно**, со назнака: **надоместок за студирање на ФЗНХ**, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје **1600104545 788 10**, банка на примачот **НБРМ** со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**

9. **РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ И ВОПРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ** се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од **400,00 Евра (во денарска противвредност)** според средниот курс на **НБРМ**, во две еднакви рати и тоа:

- При запишување на зимскиот семестар 200 Евра
- При запишување на летниот семестар 200 Евра

Надоместокот студентите го плаќаат во текот на целокупното студирање, односно за **секоја студиска година поодделно**, со назнака: **надоместок за кофинансирање на студиите на ФЗНХ**, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје **1600104545 788 10**, банка на примачот **НБРМ** со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

**Задолжително на уплатницата треба да стои цело име и презиме и матичен број на студентот.**

**КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШУВАЊЕТО ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ НА ДЕН 11.09.2019 ГОДИНА (СРЕДА). ПО ОВОЈ РОК, МЕСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ, ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ КАКО СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА КОНКУРСОТ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК.**

---

***ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.***

***ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ***